



ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЕДЕН СОРАБОТНИК НА ПРОКЕТ

Катедрата за анимална хигиена и заштита на животна средина во соработка со уште неколку Катедри при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје (ФВМС) започнува со имплементација на проектот “NAtional Platform for Improving Biosecurity in Dairy Cattle Farms (NAPIB)” чија главна цел е воспоставување на систем за мониторинг и проценка на биосигурноста во македонските фарми за молзни крави. За таа цел е потребно ангажирање на соработник на проектот кој ќе ги има следните задолженија:

- Организација на работилници, состаноци и тренинзи како дел од проектот или од идната национална платформа за биосигурност;
- Посета на краварски фарми и собирање податоци;
- Учество во анализа и обработка на податоци;
- Учество во подготовка на стручни, научни и промотивни материјали за биосигурност;
- Комуникација и соработка со релевантни национални и меѓународни институции и организации;

Соработникот ќе биде ангажиран со флексибилно работно време од околу 10 часа неделно, со исклучок на теренските активности каде е предвиден целодневен ангажман во траење од не повеќе од четири недели. Проектот е предвиден да трае 9 месеци.

Сите заинтересирани кандидати се покануваат да се пријават доколку ги исполнуваат следните услови:

- Да се пред дипломирање на ФВМС, односно да дипломираат во 2021 година или да имаат дипломирано на ФВМС во период не повеќе од една година од објавувањето на овој повик;
- Да имаат моментален просечен успех на додипломските студии повисок од 8,5
- Да имаат основно познавање на англиски јазик (комуникација, пишување и читање)
- Да имаат основно познавање од работа најмалку во Microsoft Excel, Word, PowerPoint или други слични софтверски апликации
- Да имаат волја да работат на полето на биосигурност и хигиената на животните
- Да имаат ентузијазам и желба за успех на проектот
- Да имаат способност за тимска работа, да се комуникативни и да имаат професионален пристап и одговорност кон работата

Избраниот кандидат ќе ги има следните придобивки:

- Стекнување на вештини за работа на проекти; научни и стручни истражувања
- Стекнување знаења од областа на биосигурност на фарми
- Учество на меѓународни собири и конференции
- Воспоставување на контакти со национални и меѓународни организации и институции
- Вклучување во актуелна област со голем потенцијал за развој во државата
- Можност за понатамошно вклучување во нови проекти од областа на биосигурноста на фарми при Катедрата и
- Можност за дополнително лично научно – стручно усовршување во рамките на ФВМС или на релевантни Универзитети во странство



Заинтересираните кандидати треба да достават:

- **CV на англиски јазик**
- **Пријава за учество** - со приказ на евентуални досегашни релевантни активности на кандидатот, просечен успех од додипломските студии на ФВМС и лична мотивација за вклучување во овој проект. **Пријавата треба да биде напишана на англиски јазик и да не биде подолга од 500 зборови.**

Документите треба да се достават најдоцна до **31.01.2021** на e-mail: miro@fvm.ukim.edu.mk, а на истиот меил кандидатите може и да се обратат до доц.д-р Мирослав Косевски за евентуални прашања и појаснувања.

По завршување на рокот за пријавување сите пријавени кандидати ќе бидат информирани за понатамошната постапка.

**Катедра за Хигиена на животните и
заштита на животна средина**

доц. д-р Мирослав Косевски